

Извештај за работа на Национална спортска федерација на глуви на Македонија за 2014



СКОПЈЕ декември 2014

Извештај за работа на Национална спортска федерација на глуви на Македонија за 2014

Национална спортска федерација на глуви на Македонија, во изборната година, ја одбележа со повеќе активности во рамки на своите финансиски можности.

На 25.04.2014 г. е одржано изборното Собрание, на кое е избран нов Извршен одбор од 7 члена (врз основа на статутот) а за претседател е реизбран Тихо Русовски. ИО е спој на искуство и младост а во истиот партиципираат и 2 жени (девојки).

Во тек на 2014 г. стариот-новиот Извршен одбор на чело со претседателот и генералниот секретар, поголем дел од своите активности ги посветија на обезбедување на финансиски средства и афирмација на глувите спортисти.

Во втората година од соработката со Националната федерација за спорт и рекреација на инвалиди, покажа напредок и подобрување на односите, преку заедничките државни првенства. На овој план ќе треба уште да се работи, пред се на рамноправниот статус на членките, каде НСФГМ, не е во целост задоволен. Меѓутоа постои простор за надоградба на односите а во прилог иде и фактот што во наредната 2015 год. НСФГМ во наредниот двогодишен мандат го превзема претседателското место.

Соработката со Националниот сојуз на глуви и наглуви на Македонија е на високо ниво. Иако, секогаш се проблем финансиските средства, бидејќи договорено е да се покриваат административните трошоци, како и трошоците за седниците на собранието и извршниот одбор. Мораме да истакнеме дека НСГНРМ ги покри сите трошоци за учество на Претседателот на НСФГМ Тихо Русовски за конгресот на ЕДСО, кој се одржа во Анталија, Турција.

Финансирањето на НСФГМ од страна на Агенцијата за млади и спорт е на солидно ниво, кои за 2014 г обезбедија средства за

учество на наши спортисти на ЕП во пливање и ЕП во бадминтон, како и партиципација за четворица наши селектори и тренери.

Проблемот остана и втора година по ред, не финансирање за стручна работа (Генерален секретар), што се одразува на работењето, конкретно и мотивирањето за уште поуспешна работа на нашата федерација.

Агенцијата за млади и спорт на Македонија оваа година направи пресек во стипендирањето на млади спортисти-Спортска надеж. На многу федерации им е намалено и до 70%, додека во нашата федерација од 4 стипендисти, бројката е намалена на само двајца стипендисти Спортска надеж.

Во 2014 г. забележан е пад на спортските активности во општинските организации. НСФГМ иако редовно ги информира за сите општински и меѓуопштински натпревари, многу ретки се повратните информации. За овој проблем ќе биде информиран НСГНРМ, кој ги финансира и во нивна надлежност се општинските здруженија.

Од 18-те здруженија, со свои активности и учество на републичките натпревари се истакнуваат Охрид, Скопје, Куманово и Битола. Додека традиционално појаките центри, тотално потфрлија, пред се Прилеп, Струмица, Штип и Велес, кои последниве неколку години немаат никакви активности.

Календар на реализирани спортски натпревари и активности на домашен и меѓународен план:

25.01.2014 Марибор-Словенија

Футсал репрезентацијата настапи на традиционалниот футсал турнир во Марибор под име СДГ Слобода, каде во конкуренција на 10 екипи од 5 држави го освои 2-то место.

На селекторската клупа дебитираше Борче Боев.

19.02.2014 Скопје

Со бадминтон тимот започнаа со тренинзи и две млади девојки Сандра Мицковска и Андријана Грковска, кои ќе се подготвуваат за предстојното Европско првенство во бадминтон.

05.04.2014 Скопје-Македонија

Традиционален фудсал турнир во организација на СДГ Слобода и НСФГМ. Настапија 10 екипи од 7 држави. Екипата на СДГ Слобода го освои 1-то место и шампионскиот пехар. Одличен резултат, постигнаа и учениците од школото за глуви Партенија зографски, кои го освоија 4-тото место.

10.04.2014 Скопје

Нашиот пливач, Андреј Стојаноски, редовно тренира во базенот на спортскиот центар “Борис Трајковски“ во Скопје, исполнувајќи ја предвидената програма за подготовки за настап на Европското првенство за глуви во Русија 2014 година. Тренинзите ги обавува секојдневно под стручен надзор на својот тренер, Марјан Соколовски. Досега Андреј Стојаноски ја реализираше предвидената програма во потполност со тренинзи (испливани 1950 километри, 85 тренинзи во фитнес).

Настапи на Андреј период-јануари-март/2014

Копер Куп- Бор 01.03.2014 Србија (50м) голем базен

100м слободно - прво место 57.07 златен медал - апсолутна категорија

200м слободно - прво место 2:03.46 златен медал - апсолутна категорија

200м мешано - второ место 2:25.61 сребрен медал - апсолутна категорија

Зимско државно првенство -Скопје 15/16.03.2014 (25м) мал базен

100м делфин -второ место 1:01.19 сребрен медал -апсолутна категорија (личен рекорд)

400м мешано-трето место 4:53.20 бронзен медал - апсолутна категорија

200м слободно - прво место 1:56.31 златен медал - апсолутна категорија (личен рекорд)

1500м слободно- прво место 16:43.35 златен медал - апсолутна категорија

400м слободно- прво место 4:14.28 златен медал - апсолутна категорија

200м мешано - трето место 2:23.05 бронзен медал - апсолутна категорија

800м слободно - прво место 8:47.68 прво место - апсолутна категорија
200м делфин -пето место2:32.26 - апсолутна категорија

Меѓународен митинг вРавне 2014в Словенија (ЛЕН- норми за ЕП
Берлин)

22/23.03.2014 (50м)- голем базен

200м слободно 1:59.36 трето место - бронзен медал / апсолутна
категирија (личен рекорд)

400м слободно 4:16.55 трето место - бронзен медал / апсолутна
категирија

800м слободно 8:56.17 трето место - бронзен медал / апсолутна
категирија

1500м слободно 17:09.44 осмо место / апсолутна категорија

20.04.2014 Скопје

Во соработка со МФСРИМ започнаа општинските натпревари во пинг
понг,стрелаштво и атлетика,кои треба да се одржат во 18 општински
здруженија, за учество на државните првенства.

31.05.2014 Охрид

Во организација на НСФГМ и НФСРИМ,се одржа Државно
првенство во атлетика.

Фрлацки дисциплини-диск,гјуле и копје(вкупен победник):

1.Даниел Михајловски-Скопје

2.Никица [Грујиц](#) ,Скопје

3.Стојан Мицовски,Гостивар

Тркачки дисциплини- 100 и 200 м(вкупен победник)

1.Сенат Османовски,Битола

2.Илијас Мухединов, УЦОР Партенија Зографски

3.Стефан Гиков,УЦОР Партенија Зографски

22-30.06.2014 Европско првенство во пливање,Саранск Русија

Извонреден успех на Андреј Стојаноски и неговиот тренер Марјан
Соколовски.

Андреј Стојаноски пливаше во седум дисциплини и се квалификуваше во
шест финални трки

Тој ги постигна следните резултати:

-23.06 200 слободно, 6-то место во финале со време 2:00.13

-24.06	100 делфин,	7-мо место во финале со време 1:04.52 – л.р
-24.06	200 мешано,	5-то место во финале со време 2:18,78 – л.р.
-24.06	400 мешано,	4-то место во финале со време 4:49.88 – л.р
-25.06	400 слободно	5-то место во финале со време 4:11.65 – л.р
-28.06	1500 слободно	4-то место во финале со време 16:51.11 – л.р.

Селектор:Марјан Соколовски

02.08.2014 Охрид

Нашиот пливач Андреј Стојаноски,триумфираше на 35-то издание на Илинденскиот пливачки маратон кој традиционално се одржува на 2 август. Тој две и пол километарската делница од Горица до градското пристаниште ја мина со време (29,34,18) и стигна до втората победа на малиот маратон.

01-07.09.2014 Женева-Швајцарија

На 7-то Европско првенство за глуви во бадминтон,нашата федерација ја представуваше младиот играч Горазд Анастасов.

Тој во групната фаза, поради слабиот рејтинг,натапи со силни играчи и ги загуби сите три меча.

Во утешната група каде настапија поразените од групите,забележа три победи и 2 пораза.

Тренер и селектор Дарко Анастасов

19-20.09.2014 Анталија-Турција

Претседателот на Националната спортска федерација на глуви на Македонија,Тихо Русовски учествуваше на 17-ти Конгрес на EDSO vo Antalya-Turkey.

Средствата за негово учество на конгресот,во целост беа обезбедени од Националниот сојуз на глуви и наглуви на Македонија.

02.10.2014 Скопје

Агенција за млади и спорт на Македонија,на сите спортски федерации им го намали бројот на стипендисти Спортска надеж за 2014/2015.Стипендија во нашата федерација ќе примаат само 2

спортисти наместо предложените 5.Врз основа на постигнати резултати на меѓународен план стипендии ќе примаат Гораз Анастасов,државен првак во бадминтон и учесник на ЕП во бадминтон и Стефан Гиков во фудсал учесник во повеќе меѓународни натпревари.

04.10.2014 Охрид

Државно првенство во стрелаштво НСФГМ-НФСРИМ

Воздушна пушка – мажи (глуви)

Златен медал:	Светлан Седмаков Скопје	83 80 73 81=	317
Сребрен медал:	Мартин Ангелов Битола	77 81 72 66 =	296
Бронзен медал:	Даниел Михајловиќ Скопје	79 65 77 72=	293
	Горан Митровски Скопје	70 70 73 70=	283
	Бурхан Махмудовски Куманово	73 51 71 59=	254
	Ѓоко Климовски Охрид	61 62 55 45=	223
	Доне Димов Струмица	36 38 61 49=	184

Воздушен ппиштол – мажи (глуви)

Светлан Седмаков Скопје 88 83 82 90 92 97 =532

05.10.2014 Охрид

Државно првенство во пинг понг(учествуваа 9 финалисти

Пласман:

1 место и златен медал	Јетон Велиу-Охрид
2 место и сребрен медал	Ивица Јовановски-Скопје
3 место и сребрен медал	Томислав Стојановски-Скопје

01.12.2014 Скопје

По повод меѓународниот ден на лица со инвалидитет 3 декември одржан е шаховски турнир на инвалидските организации на кое учество зе доа 4 екипи.Екипата на НСФГМ забележа солиден резултат

со 2 нерешени и 1 пораз,со што го заведе 3-тото место(во прилог на извештајот).

Претседател на ИО НСФГМ

Тихо Русовски